



ОГЛАС БР.18/2017 за продажба на движни и недвижни ствари

Ред. Бр.	Дирекција/бр.заклучок/тип на продажба	Опис	Проценета/почетна вредност	Место и време на разгледување на стварите и одржување на јавна аукција/комерцијална продажба
1		2	3	4
НЕДВИЖНИ СТВАРИ				
1	Дирекција за големи даночни обврзници бр.25-4513/1 Втора електронска јавна аукција	Градежно неизградено земјиште 4397 м2 на К.П.11347/11, (место викано Ударничка), И.Л. 5918, КО Свети Николе -Гр.	3.429.660,00	Разгледување: Во секое време на http://e-aukcii.ujp.gov.mk или во С вети Николе на 08.11.2017 г. од 10 до 11 ч. Јавна аукција: На 15.11.2017 г. од 11 до 13 ч., на веб порталот http://e-aukcii.ujp.gov.mk Контакт лице УЈП: Росана Горѓиевска, тел.076/464-665
2	Дирекција за големи даночни обврзници бр.25-4514/1 Втора електронска јавна аукција	Магазин 1572 м2 и 49 м2, на К.П.1049, бр. зг.2, вл.1, кат ПР, бр.1, И.Л. 800, КО Бањица	5.934.821,00	
		Магазин 1583 м2 и 24 м2 на К.П.1049, бр. зг.3, вл.1, кат ПР, бр.1, И.Л. 800, КО Бањица	5.952.394,00	
		Магазин 1583 м2 и 45 м2 на КП 1049, бр. зг.6, вл.1, кат ПР, бр.1, И.Л 800, КО Бањица	5.972.060,00	
ДВИЖНИ СТВАРИ				
3	Регионална дирекција Битола бр.2619/15-41/3 Прва електронска јавна аукција	ПМВ SKODA IZ OKTAVIJA, OH-665-IG, 2005 година	187.575,00	Разгледување: Во секое време на http://e-aukcii.ujp.gov.mk или во Неготино Центар за запленети предмети ул.Железничка бб, секој работен ден од 9 до 16 ч. Јавна аукција: На 15.11.2017 г. од 11 до 13 ч., на веб порталот http://e-aukcii.ujp.gov.mk Контакт лице УЈП: Валентина Јошевска Поповска, тел.076/464-056
4	Регионална дирекција Скопје бр.26-153/239 Дваесет и седма електронска јавна аукција	ПМВ FIAT PUNTO, SK-033-KP, 2001 година	70.000,00	Разгледување: Во секое време на http://e-aukcii.ujp.gov.mk или во Неготино Центар за запленети предмети ул.Железничка бб, секој работен ден од 9 до 16 ч. Јавна аукција: На 15.11.2017 г. од 11 до 13 ч., на веб порталот http://e-aukcii.ujp.gov.mk Контакт лице УЈП: Марија Нешовски, тел.076/464-679
5	Регионална дирекција Скопје бр.26-153/ 242 Единаесетта електронска јавна аукција	TMB PEUGEOT BOXER, SK-3920-AH, 2004 година	237.539,00	Разгледување: Во секое време на http://e-aukcii.ujp.gov.mk или во Скопје на ул.11 Октомври бр. 27, секој работен ден од 9 до 16 ч. Јавна аукција: На 15.11.2017 г. од 11 до 13 ч., на веб порталот http://e-aukcii.ujp.gov.mk Контакт лице УЈП: Марија Нешовски, тел.076/464-679
		ПМВ MERCEDES BENZ E 200 TNG, SK-7013-AG, 1999 година	151.161,00	
6	Регионална дирекција Скопје бр.26-153/243 Единаесетта електронска јавна аукција	TMB FURGON FORD TRANSIT 100 2.5 TD, SK-934-OP, 1999 година (не е во возна состојба)	84.000,00	Разгледување: Во секое време на http://e-aukcii.ujp.gov.mk или во Неготино Центар за запленети предмети ул.Железничка бб, секој работен ден од 9 до 16 ч. Јавна аукција: На 15.11.2017 г. од 11 до 13 ч., на веб порталот http://e-aukcii.ujp.gov.mk Контакт лице УЈП: Марија Нешовски, тел.076/464-679
7	Регионална дирекција Скопје бр.26-153/245 Седма електронска јавна аукција	ПМВ FORD B5Y MONDEO 1.0 TDCI, SK-660-TD, 2003 година	123.000,00	Разгледување: Во секое време на http://e-aukcii.ujp.gov.mk или во Скопје на ул.11 Октомври бр. 27, секој работен ден од 9 до 16 ч. Јавна аукција: На 15.11.2017 г. од 11 до 13 ч., на веб порталот http://e-aukcii.ujp.gov.mk Контакт лице УЈП: Марија Нешовски, тел.076/464-679
8	Регионална дирекција Скопје бр.26-153/246 Седма електронска јавна аукција	ПМВ OPEL ASTRA GL 1.7 DIT, SK-335-PI, 2000 година	137.760,00	Разгледување: Во секое време на http://e-aukcii.ujp.gov.mk или во Неготино Центар за запленети предмети ул.Железничка бб, секој работен ден од 9 до 16 ч. Јавна аукција: На 15.11.2017 г. од 11 до 13 ч., на веб порталот http://e-aukcii.ujp.gov.mk Контакт лице УЈП: Валентина Јошевска Поповска, тел. 076/464-056
9	Регионална дирекција Битола бр. 24-19/4-30/23 Дваесетта и трета електронска јавна аукција	TMB FORD TRANZIT 80F, BT-387-DG, 1996 година	250.000,00	Разгледување: Во секое време на http://e-aukcii.ujp.gov.mk или во Неготино Центар за запленети предмети ул.Железничка бб, секој работен ден од 9 до 16 ч. Јавна аукција: На 15.11.2017 г. од 11 до 13 ч., на веб порталот http://e-aukcii.ujp.gov.mk Контакт лице УЈП: Валентина Јошевска Поповска, тел. 076/464-056
		TMB ZASTAVA 80.10, BT-697-DH, 1985 година	150.000,00	
		ПМВ FORD KA 1.3, BT-676-CZ, 2001 година	190.000,00	
10	Регионална дирекција Битола бр.26-19/15-32/6 Шестта електронска јавна аукција	ЦИСТЕРНА KARDI PRIKLUCNO, BT-411-BM, 1994 година	967.500,00	Разгледување: Во секое време на http://e-aukcii.ujp.gov.mk или во Битола на ул.Довледик бб во плацот на Европа (ДОО Битола), на 08.11.2017 г. од 10 до 13 ч. Јавна аукција: На 15.11.2017 г. од 11 до 13 ч., на веб порталот http://e-aukcii.ujp.gov.mk Контакт лице УЈП: Валентина Јошевска Поповска, тел.076/464-056
		ЦИСТЕРНА KARDI PRIKLUCNO, BT-140-DG, 1993 година	870.000,00	
		ЦИСТЕРНА UTVA PRIKLUCNO, BT-262-DH, 1990 година	690.000,00	
		ЦИСТЕРНА BLUMHARDT PRIKLUCNO, BT-242-DH, 1985 година	735.000,00	
		ДИГАЛКА KRAN OMEGA, МОДЕЛ 20 P&H	1.125.000,00	
11	Регионална дирекција Битола бр.2619/15-27/4 Втора електронска јавна аукција	TMB MERCEDES LP-1619, OH-631-II, 1980 година (неисправно)	67.500,00	Разгледување: Во секое време на http://e-aukcii.ujp.gov.mk или во Струга с.Ново село, на 07.11.2017 г од 11 до 15 ч. Јавна аукција: На 15.11.2017 г. од 11 до 13 ч., на веб порталот http://e-aukcii.ujp.gov.mk Контакт лице УЈП: Валентина Јошевска Поповска, тел.076/464-056
12	Регионална дирекција Битола бр.2619/15-42/4 Втора електронска јавна аукција	ПМВ OPEL VEKTRA GL 1.8 S TNG,VV-0062-AV, 1995 година	130.072,00	Разгледување: Во секое време на http://e-aukcii.ujp.gov.mk или во Неготино Центар за запленети предмети ул.Железничка бб, секој работен ден од 9 до 16 ч. Јавна аукција: На 15.11.2017 г. од 11 до 13 ч., на веб порталот http://e-aukcii.ujp.gov.mk Контакт лице УЈП: Валентина Јошевска Поповска, тел.076/464-056
		ВИЛУШКАР ДИЗЕЛ	45.000,00	
		ЦИРКУЛАР МШ 50	10.800,00	
13	Регионална дирекција Штип бр.25-1019/1299/2-19 Слободна комерцијална продажба	Миксер INOX спирален, количина 1, и INOX када, количина 1		Разгледување: Во секое време на http://e-aukcii.ujp.gov.mk или во Штип на ул. Плоштад Слобода бб, секој работен ден од 9 до 16 ч. Комерцијална продажба: На 15.11.2017 г. од 11 до 13 ч., на веб порталот http://e-aukcii.ujp.gov.mk Контакт лица УЈП: Слафана Костадиновска, тел.070/285-391
14	Регионална дирекција Штип бр.2418-29/06130-60369/9-3/4-16 Деветта електронска јавна аукција	Железни подупирачи, количина 2000 (комплетни и некомплетни)	530.000,00	Разгледување: Во секое време на http://e-aukcii.ujp.gov.mk или во Неготино Центар за запленети предмети ул.Железничка бб, секој работен ден од 9 до 16 ч. Јавна аукција: На 15.11.2017 г. од 11 до 13 ч., на веб порталот http://e-aukcii.ujp.gov.mk Контакт лице УЈП: Слафана Костадиновска, тел.070/285-391
15	Регионална дирекција Тетово бр.26-9/4583-Т/18 Четиринаесетта електронска јавна аукција	Биде, количина 300	90.419,00	Разгледување: Во секое време на http://e-aukcii.ujp.gov.mk или во Неготино Центар за запленети предмети ул.Железничка бб, секој работен ден од 9 до 16 ч. Јавна аукција: На 15.11.2017 г. од 11 до 13 ч., на веб порталот http://e-aukcii.ujp.gov.mk Контакт лице УЈП: Арѓент Чиче, тел.076/464-648
		Капачиња, количина 15000	3.230,00	
		Елементи за составување на столици, количина 1079	550.545,00	
		Амбалажа за рерна, количина 237	53,00	
		Еко кожа, парчиња во разни димензии и бои, 52.16 метри	4.944,00	
16	Регионална дирекција Скопје бр.26-153/238 Деведесет и прва електронска јавна аукција	Томограф од 3060 кг.	2.500.000,00	Разгледување: Во секое време на http://e-aukcii.ujp.gov.mk или во Скопје Макошпед АД (складиште Мацари), секој работен ден од 9 до 16 ч. Јавна аукција: На 15.11.2017 г. од 11 до 13 ч., на веб порталот http://e-aukcii.ujp.gov.mk Контакт лице УЈП: Марија Нешовски, тел.076/464-679
17	Регионална дирекција Скопје бр.26-153/240 Дваесет и деветта електронска јавна аукција	Преса за балирање на хартија и пластика: Briketterpresse BP 1800 Maschinen Нр 535.00.68/BP900, MEURER DREBES, 2005 година	430.000,00	Разгледување: Во секое време на http://e-aukcii.ujp.gov.mk или во Неготино Центар за запленети предмети на ул.Железничка бб, секој работен ден од 9 до 16 ч. Јавна аукција: На 15.11.2017 г. од 11 до 13 ч., на веб порталот http://e-aukcii.ujp.gov.mk Контакт лице УЈП: Марија Нешовски, тел.076/464-679

18	Регионална дирекција Скопје бр.26-153/241 Единаесетта електронска јавна аукција	МАШИНА ЗА ШИЕЊЕ ОБИЧНА ТИПИКАЛ ГЦ6150М, количина 2	14.000,00	Разгледување: Во секое време на http://e-aukcii.ujp.gov.mk или во Неготино Центар за заплени предмети на ул.Железничка бб, секој работен ден од 9 до 16 ч. Јавна аукција: На 15.11.2017 г. од 11 до 13 ч., на веб порталот http://e-aukcii.ujp.gov.mk Контакт лице УЈП: Марија Нешовски, тел.076/464-679
		МАШИНА ЗА ШИЕЊЕ ОБИЧНА ТИПИКАЛ ГЦ6150Х, количина 1	7.000,00	
		ПАСПУЛАРКА ЊУРЕК NEWREACK, количина 1	7.000,00	
		МУЛТИФУНКЦИОНАЛНА МАШИНА ЗА ШИЕЊЕ КОМПЈУТЕРСКА БРОДЕР KE430 Д 01, количина 1	140.000,00	
		МАШИНА ЗА ШИЕЊЕ ОБИЧНА ЗОЈЕ ЗЈ845-5-количина 1	7.000,00	
		МАШИНА ЗА ОВЕРЛУК ШИЕЊЕ БРОДЕР МА4 Х31 65 5, количина 1	5.600,00	
		МАШИНА ЗА ШИЕЊЕ ОБИЧНА СИНГЕР 2691Д200А, количина 1	10.500,00	
		МАШИНА ЗА ШИЕЊЕ ОБИЧНА ЗОЈЕ ЗЈ 0302, количина 1	7.000,00	
		МАШИНА ЗА ШИЕЊЕ ОБИЧНА ЈУКИ ДД1-5550, количина 1	5.600,00	
		АТЛАНТА СЕТ ЗА СЕДЕЊЕ 2 фотељи (1 оштетена) и 1 мала маса, количина 1	7.000,00	
		МЕРАНО СЕТ ЗА СЕДЕЊЕ 1 двосед, 2 фотељи и 1 голема маса, количина 2	22.400,00	
		КАРОЛИНА СЕТ ЗА СЕДЕЊЕ 1 двосед, две фотељи и 1 голема маса, количина 1	11.200,00	
		НАВЛАКА ЗА ПЕРНИЧЕ ЗА СТОЛ КОРФУ 54x50, количина 2996	629.160,00	
		НАВЛАКА ЗА СТОЛ PVC, количина 793	54.400,00	
		НАВЛАКА БАМБУС 01, количина 448	54.880,00	
		НАВЛАКА БАМБУС 02 и 03, количина 1208	118.384,00	
НАВЛАКА РАСКЛОПЛИВА 01, количина 167	28.640,00			
НАВЛАКА ЛЕПЕЗА 01, количина 87	12.789,00			
НАВЛАКА ЗА ДЕКОРАТИВНО ПЕРНИЧЕ, количина 3537	155.982,00			
НАВЛАКА ЗА ПЕРНИЧЕ ЗА СТОЛ, количина 4104	180.986,00			
НАВЛАКА ЗА ЛЕЖАЛКИ ЗА ПЛАЖА ЛП (дел без врзалки), количина 5908	550.035,00			
ТОРБА БЕЈСИК 01, количина 506	12.397,00			
19	Регионална дирекција Скопје бр.26-153/244 Седма електронска јавна аукција	Машина за дупчење во сите правци HAUS HERR Germanija, HBM20-B, фаб. бр. 1116, 1999 година	2.992.069,00	Разгледување: Во секое време на http://e-aukcii.ujp.gov.mk или во Неготино Центар за заплени предмети на ул.Железничка бб, секој работен ден од 9 до 16 ч. Јавна аукција: На 15.11.2017 г. од 11 до 13 ч., на веб порталот http://e-aukcii.ujp.gov.mk Контакт лице УЈП: Марија Нешовски, тел.076/464-679
		Машина за дупчење во сите правци HAUS HERR Germanija, HBM20-B, фаб. бр.1117, 1999 година	2.992.069,00	
		Машина за (реверсно) длабинско дупчење, WIRTH Germanija В1А, фаб. бр.147, монтирано на FAR1314S, SK-273-SU, 1978 година	3.051.556,00	
20	Регионална дирекција Скопје бр.26-153/247 Петта електронска јавна аукција	СПА МАСАЖА СТОЛИЦА, SPA-904 GBE, 2009 година	53.372,00	Разгледување: Во секое време на http://e-aukcii.ujp.gov.mk или во Неготино Центар за заплени предмети на ул.Железничка бб, секој работен ден од 9 до 16 ч. Јавна аукција: На 15.11.2017 г. од 11 до 13 ч., на веб порталот http://e-aukcii.ujp.gov.mk Контакт лице УЈП: Марија Нешовски, тел.076/464-679
		Апаратура за обликување на тело s/n BFS05235 Италија, 2009 година	177.120,00	
20	Регионална дирекција Скопје бр.26-153/247 Петта електронска јавна аукција	Апаратура за целулит С RF SYSTEM s/n THC 070260 Италија, 2009 година	177.120,00	Разгледување: Во секое време на http://e-aukcii.ujp.gov.mk или во Скопје на ул.Трифун Хавијанев бр. 8/л.5, секој работен ден од 9 до 16 ч. Јавна аукција: На 15.11.2017 г. од 11 до 13 ч., на веб порталот http://e-aukcii.ujp.gov.mk Контакт лице УЈП: Марија Нешовски, тел.076/464-679
		Солариум ERGOLINE 600 MODEL ADVANTAGE, 2009 година	113.652,00	
21	Регионална дирекција Битола бр.25-19/15-50/10 Десетта електронска јавна аукција	Метални кошови, количина 31	54.250,00	Разгледување: Во секое време на http://e-aukcii.ujp.gov.mk или во Неготино Центар за заплени предмети на ул.Железничка бб, секој работен ден од 9 до 16 ч. Јавна аукција: На 15.11.2017 г. од 11 до 13 ч., на веб порталот http://e-aukcii.ujp.gov.mk Контакт лице УЈП: Валентина Јошевска Поповска, тел.076/464-056
		Подупирачи DOKA EUREN 20-550, количина 315	372.803,00	
		Кран, бетонски тегови, корпа за кран, стеги за кран, командна табла со кабел, количина 1	252.512,00	
		Сврзувач 1.50 м, количина 384	35.520,00	
		Чаша, количина 129	41.603,00	
		Електричен статичен циркулар на ногалки Белија жолт и сив, количина 2	36.000,00	
		Винкли за столбови, количина 229	118.279,00	
		Мешалица за бетон, мала со 1 откачен бубањ, количина 2	9.450,00	
		Рачна електрична пила, BOSH-AKE-30 S, количина 4	10.178,00	
		Рачна електрична пила марка BOSH PKS.S 4 И МЕТАБО, количина 2	5.621,00	
		Електрична бушалка ISKRA PROFESIONAL, количина 1	4.267,00	
		Електрична бушалка со пневматски чекач, марка (ХИЛТА), количина 1	20.549,00	
		Електрична аголна брусалка, BOSH, GWS-22-230 НЈ, количина 2	10.129,00	
		Вибратор голем RURMЕС, количина 1	7.620,00	
Вибратор мал PAKLITE, количина 2	17.779,00			
Вибратор голем со 2 приклучоци за игла без ознака, количина 1	10.850,00			
22	Дирекција за големи даночни обврзници бр.25-4515/1 Петта електронска јавна аукција	Полиетиленско платно, количина 27477 кг	1.923.390,00	Разгледување: Во секое време на http://e-aukcii.ujp.gov.mk или во Струмица на ул.Ванчо Китанов бр.1 на 08.11.2017 г. од 13 до 14 ч. Јавна аукција: На 15.11.2017 г. од 11 до 13 ч., на веб порталот http://e-aukcii.ujp.gov.mk Контакт лице УЈП: Росана Ѓорѓиевска, тел.076/446-665
		Картонска амбалажа втора употреба за производители, Пакет 2-магаџин-Баница, количина 90300 броја	2.257.500,00	
		Картонска амбалажа втора употреба за производители, Пакет 3-магаџин-Ново село, количина 40000 броја	1.000.000,00	
23	Дирекција за големи даночни обврзници бр.25-4512/1 Седма електронска јавна аукција	Машина за разврстување (одделување) на НТРМ (не тутунски поврзани материјали) TS8 2100RR-BELT SORTER INCL.Rr-Run for 7000 kg/h со инвентарен број 15006	10.170.563,00	Разгледување: Во секое време на http://e-aukcii.ujp.gov.mk или во Струмица на ул.Ванчо Китанов бр.1 на 08.11.2017 г. од 13 до 14 ч. Јавна аукција: На 15.11.2017 г. од 11 до 13 ч., на веб порталот http://e-aukcii.ujp.gov.mk Контакт лице УЈП: Росана Ѓорѓиевска, тел.076/446-665

1) За стварите кои се предмет на електронска **ЈАВНА АУКЦИЈА (колона 1)**, може да учествуваат само оние лица кои успешно се регистрирале и претходно уплатиле депозит во висина од 10% од утврдената вредност на движните/недвижните ствари, најдоцна до 10.11.2017 година (петок) на трезорска сметка на Министерство на финансии 100000000063095, депозитна сметка на Управа за јавни приходи 0900515679-696-10, приходна шифра 725939, програма 20. Доколку депозитот е навремено уплатен, ќе добиете порака на вашата е-пошта (пријавена при регистрација за учество на електронската јавна аукција) дека ги исполнувате условите за учество на електронската јавна аукција. Откако ќе креирате свој кориснички профил, пријавата и регистрацијата за учество на електронската јавна аукција и наддавање за движните/недвижните ствари можете да ги направите најдоцна до последниот рок за уплата на депозитот. Условите за учество на јавното наддавање и Упатството за употреба на е-аукциите се објавени на веб порталот <http://e-aukcii.ujp.gov.mk> Јавна аукција ќе се одржи по електронски пат со електронски сервиси кои ги обезбедува УЈП. Учесникот кој дал најповолна понуда за движна ствар е должен веднаш да ја уплати разликата од купопродажната цена, а најповолниот купувач на недвижната ствар, во рок од 8 (осум) дена од денот на заклучување на електронската јавна аукција. Во спротивно, продажбата со решение се огласува за неважечка, а купувачот го губи правото на враќање на депонираниот депозит. Стварите се продаваат по системот видено-купено, дополнително рекламации не се примаат. На понудувачите чија понуда не е прифатена депозитот им се враќа по заклучувањето на јавната аукција. За истото ќе бидат известени со порака на нивната е-пошта.

2) За стварите кои се предмет на електронска **СЛОБОДНА КОМЕРЦИЈАЛНА ПРОДАЖБА (колона 1)**, сите заинтересирани лица треба да достават понуди на порталот во делот кој се однесува на слободна комерцијална продажба објавен од надлежната ДГДО/Регионална дирекција/Центар за складирање и впаричување на движни ствари (колона 1) во период за времетраење на електронската јавна аукција/слободната комерцијална продажба. Стварите се продаваат по системот видено-купено. Дополнителни рекламации не се примаат. Лицето чија понуда ќе биде прифатена ќе биде објавено на ден 15.11.2017 година (среда) на веб порталот на УЈП <http://e-aukcii.ujp.gov.mk> Истиот во рок од 8 (осум) дена од денот на приемот на известувањето на неговата е-пошта дека неговата понуда е прифатена, должен е да изврши уплата на понудената цена, на трезорска сметка на Министерство на финансии 100000000063095, депозитна сметка на Управа за јавни приходи 0900515679-696-10, приходна шифра 725939, програма 20.